

## ИНФОРМАЦИИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ ВО СКОПЈЕ

Кандидатите за запишување на Факултетот за драмски уметности во Скопје, поднесуваат електронска пријава, а на објавениот датум за уписи депонираат и отпечатени документи (<http://www.upisi.ukim.mk>).

На уметничките факултети (Факултет за драмски уметности, Факултет за ликовни уметности и Факултет за музичка уметност) кандидатите може да освојат најмногу 100 поени, и тоа: **успехот од средното образование** учествува со **40%**, а **успехот постигнат со проверка на знаењата и умеењата** на кандидатите учествува со **60%**.

Вреднувањето на успехот од проверката на знаењата и умеењата на кандидатите се врши со бодување од 0 до 60 поени. Проверката има елиминаторен карактер. **Не се рангираат кандидатите што не добиле најмалку 10 поени.**

IX. Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеења и запишување

	<b>прв рок</b>	<b>втор рок</b>	<b>трет рок</b>
Пријавување на кандидатите	16 и 17.8.2012	3 и 4.9.2012	17.9.2012
Проверка на знаења и умеења	18.8.2012	5.9.2011	18.9.2012
Објавување резултати од проверката на знаењата и умеењата и од успехот	24.8.2012	11.9.2012	21.9.2012
Објавување решение за прием на кандидатите	27.8.2012	13.9.2012	22.9.2012
Запишување на кандидатите	30 и 31.8.2012	14.9.2012	24.9.2012

### Напомена:

Бројот и условите за запишување на кандидатите во вториот и во третиот уписен рок ќе бидат утврдени со Дополнителен конкурс за запишување.

### X. Документи за пријавување и запишување

При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1. пријава за запишување
2. оригинални свидетелства од сите класови
3. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)

4. извод од матичната книга на родените
5. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
6. потврда за ушлата:
  - 1000 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по повеќе предмети

**Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби.**

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:

<http://www.ukim.edu.mk>